



СЛУ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

К

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 14 јуни 1988

Скопје

Број 21

Год XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 500 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

359.

Врз основа на член 5-б од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 7/86 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ГО ПЛАЌААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, ВО 1988 ГОДИНА

1. Обврзниците на заемот ќе го плаќаат задолжителниот заем по следниве стапки и тоа:

— по стапка од 5,2% — обврзниците од дејностите во областа 07 — Трговија, гранките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија; и

— по стапка од 2,0% — обврзниците од дејностите во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на руди од обесни метали, 0109 — Производство на обесни метали, 0110 — Преработка на обесни метали, 0118 — Производство на базни хемиски производи, 0119 — Преработка на хемиски производи и 0133 — Производство и преработка на тутун.

2. Обврската на име разлика од точка 1 на оваа одлука за периодот јануари-мај 1988 година обврзниците ќе ја уплатат во две еднакви рати со аконтациите за месеците јуни и јули 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 23-1099/1
2 јуни 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

360.

Врз основа на член 87 став 1 точка 7 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“, број 26/84, 12/85, 50/87 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на проверувањето на системот за тревожење во СР Македонија во услови на мир.

Член 2

Проверување на системот за тревожење се врши заради контрола на исправноста на техничките уреди за тревожење и за запознавање на населението со знаците за тревожење во мир, во војна и во други вонредни околности со вклучување на сирени во согласност со одредбите од оваа одлука.

Член 3

Вклучување на сирените се врши од страна на центрите за известување или единиците за тревожење на службите за набљудување и известување на општините и градот Скопје.

Член 4

Проверување на системот за тревожење со вклучување на сирените се врши секоја прва сабота во месецот во општините, а во градот Скопје во секој прв петок во месецот, во 12,00 часот.

По исклучок од став 1 на овој член, вклучување на сирените се врши во втората сабота во месецот, кога во првата сабота, односно петок во месецот е празник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или државен празник на Социјалистичка Република Македонија, годишнината од смртта на Јосип Броз Тито или ден на жалост.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, вклучување на сирени може да се врши и во други денови од месецот при изведувањето на мобилизациски и други вежби во време спределено со актот за изведување на вежба донесен од страна на надлежен орган на Републиката, општината, односно градот Скопје.

Член 5

При проверувањето на системот за тревожење со вклучување на сирени се емитира еден од знаците за тревожење пропишан од сојузниот секретар за народна одбрана.

Во текот на една година задолжително се емитира секој од пропишаните знаци за тревожење.

Член 6

За секое одделно проверување на системот за тревожење, односно за емитирањето на сигналот со сирени заради проверување, преку средствата за јавно информирање се известува населението најмалку два дена пред денот определен за проверување на системот за тревожење.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1014/1
2 јуни 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

361.

Врз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 26 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 7 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојување поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работни тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ и претседателите на соборите изнесува 14.000 динари.

2. Износот на дневниците за службени патувања на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и на раководните работници што ги назначува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ изнесува 14.000 динари.

3. Доколку на службеното патување имаат трошоци за ноќевање, се признава во целост износот на трошоците за сместување во хотел од „Б“ категорија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 10-303/1 од 4 февруари 1988 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-1844/1
7 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

362.

Врз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на СР Македонија и член 26 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ на седницата одржана на 7 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА ФУНКЦИЈА

1. На делегатите во Собранието на СРМ им припаѓа месечен надоместок на трошоците за вршење

на делегатската функција во паушален износ во висина од 36.000 (триесет и шест илјади динари).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1988 година.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-1842/1
7 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

363.

Врз основа на член 26, а согласно член 29 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 7 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 100.000 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 10-304 од 4 февруари 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 јуни 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-1843/1
7 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

364.

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88 и 19/88), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централна — Скопје, издава

НАРЕДБА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ, УПЛАТНИ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИР- НИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ- ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Обврзниците на придонесите и други обврски од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (Сојузна наредба) и на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот, на самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности, формирани на територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со Сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки искажани во прегледот број 1, кои се составен дел на оваа наредба.

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот, на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование, социјалната заштита, здравствената заштита — за солидарното остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците, културата и вработувањето, се уплатуваат со еден налог за пренос на преодната сметка, а според збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е составен дел од оваа наредба.

Даноците и другите давачки пропишани со Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството, Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци и Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија, се уплатуваат на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки.

3. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со поединечни налози на преодните сметки по поделни општини означени во прегледите на преодните сметки бр. 3, 4 и 5, а според збирните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба.

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд од подрачјето на град Скопје ќе ги доставуваат податоци на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала 40100 — Скопје, тримесечно за висината на основницата по општини.

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа:

1) Придонесите од личниот доход на работниците од:

- а) стопанството за:
 - основно образование,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата, и
 - вработување.

- б) нестопанството за:
 - основно образование,
 - култура,
 - физичка култура,
 - социјална заштита,

- здравство и здравствено осигурување,
- општествена заштита на децата, и
- вработување.

2) Придонесите од доходот од стопанството за:

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита, и

— здравствено осигурување во случај на несреќа на работа или заболување од професионална болест.

4. Збирните стапки на придонесите од личниот доход што имаат иста основница за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно:

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина, и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина.

5. Уплатата на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот, кои не се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во Сојузната наредба и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки.

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќање на одделни придонеси или на кои им е зголемена односно намалена стапка за плаќање на определени придонеси, обврските ќе ги пресметуваат по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат со поединечни налози на сметките отворени со Сојузната наредба.

Службата на општественото книговодство може, до измената на збирните стапки утврдени со оваа наредба, да применува збирни стапки во зависност од извршените поединечни промени на стапките на придонесите на самоуправните интересни заедници.

7. Во налогот за пренос во одделот „цел на дознаката“ се впишува основницата за пресметување на придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

8. Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распоредува Службата на општественото книговодство на уплатните сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на уплатните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

9. Самоуправните интересни заедници од општествените дејности, по донесувањето на одлуките за утврдување на стапките на придонесите, доставуваат по еден примерок од нив до:

- Републичкиот секретаријат за финансии;
- Службата на општественото книговодство — Филијала; и
- Воено-сметководниот центар — Скопје ВП 55/73 — Скопје.

10. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 25/87).

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-376/1
12 мај 1988 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
м-р Методија Тошевски, с. р.

СПИСОК

на потсметки на уплатни сметки

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републички данок од доход на организациите на здружен труд, за „ФЕНИ“;
2. 40100-840-033-11037 — Дополнителен републички данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на обврзниците што се обложуваат со данок по вистински доход за „ФЕНИ“;
3. 40100-840-033-11045 — Дополнителен републички данок на приходи од имот, за „ФЕНИ“;
4. 40100-840-033-11053 — Данок на приходи од игри на среќа, за „ФЕНИ“;
5. 40100-842-033-64061 — Средства за поттикнување на развојот на земјоделството;
6. Потсметка 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударството, металургијата, градежништвото и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума;
7. Потсметка 843-31525 — Придонес од доходот за насоченото образование од електроиндустријата, електроенергијата, металната и графичката индустрија и сообраќајот и врските;
8. Потсметка 843-31551 — Придонес од доходот за насоченото образование од земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тугун и прехранбената индустрија;
9. Потсметка 843-315-72 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството, комуналната дејност, здравството и социјалната дејност и др.;
10. Потсметка 843-19415 — Придонес од личниот доход за насоченото образование од здравството и социјалната заштита и друго;
11. Потсметка 40100-843-033-3707 — Придонес од личен доход за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија;
12. Потсметка 842-39981 — Средства од наплатениот посебен надоместок за користење на автопатот Куманово — Титов Велес;
13. Потсметка 843-7683 — Придонес од личен доход на работниците за вработување од организации на здружен труд од стопанство за Републичка самоуправни интересна заедница за вработување;
14. Потсметка 843-7732 — Придонес од личен доход на работниците за вработување од организации на здружен труд од нестопанство за Републичка самоуправни интересна заедница за вработување;
15. Потсметка 843-12414 — Придонес за вработување од работни луѓе што самостојно вршат стопанска дејност за Републичка самоуправни интересна заедница за вработување;
16. Потсметка 843-12589 — Придонес за вработување од работни луѓе што самостојно ја вршат нестопанската дејност за Републичката самоуправни интересна заедница за вработување;
17. Потсметка 843-7891 — Придонес од личен доход за вработување од работни луѓе вработени кај граѓанско-правни лица, за Републичката самоуправни интересна заедница за вработување;
18. Потсметка 840-22085 — Посебен данок на промет на дизел гориво; и
19. Потсметка 40100-840-033-11069 — Средства за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија.

ПРЕГЛЕД бр. 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образуваани за територијата на Републиката

1. Придонеси од личен доход на работниците од нестопанството	
— насочено образование	3,50% ¹⁾
— научни дејности	0,40%
2. Придонеси од доходот од стопанството	
— насочено образование	3,50%
— научни дејности	0,60%

¹⁾ Стапката на придонесот од личните доходи на работниците и другите работни луѓе, а за работниците од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита 1,75% за работниците во организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности 2,45%.

ПРЕГЛЕД бр. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплага на придонесите за републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование, социјалната заштита, здравствената заштита и културата

1. Придонеси од личен доход на работниците	Стапка	Број на преодната ска кај ССК
а) од стопанството		
— пензиско и инвалидско осигурување	15,70%	
— општествена заштита на децата	1,25% ¹⁾	
— основно образование	0,60% ²⁾	
— солидарно остварување на задолжителните видови на здравствената заштита на работниците	0,15%	
— вработување	0,60%	
Збирна стапка	18,30%	40100-844-033-8056

б) од нестопанството		
— пензиско и инвалидско осигурување	15,70%	
— општествена заштита на децата	1,25% ¹⁾	
— основно образование	0,60% ²⁾	
— социјална заштита	0,07% ³⁾	
— солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците	0,15%	
— култура	0,20%	
— вработување	0,60%	
Збирна стапка	18,57%	40100-844-033-8081

2. Придонес од доходот од стопанството	
— социјална заштита	0,20%
— култура	0,25%

¹⁾ За организациите на здружен труд од основното образование (12011); средното насочено образование (12012); ученички и студентски домови (130212); и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024) се утврдува пресметковна стапка во висина од 0,63%.

За организациите на здружен труд од више и високо образование (12013 и 12014); општествена заштита на децата (130211); дејноста заштита на културни блага (12032) и сценско музичките дејности (120341), се утврдува пресметковна стапка од 0,87%.

2) За организациите на здружен труд од основно образование (12011); средно насочено образование (12012); ученички и студентски домови (130212) и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024), се утврдува стапка на придонес од 0,30%.

За организациите на здружен труд од општествена заштита на децата (130211); више и високо образование (12013 и 12014); дејноста заштита на културни блага (12032) и сценско музичките дејности (120341), се утврдува стапка на придонес од 0,42%.

3) Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, ученичките и студентските домови и од социјалната заштита ќе уплатуваат придонес во висина од 50%, а организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите на здружениот труд што вршат дејности и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности во висина од 70% од општата стапка на придонесот од личниот доход од работен однос што ја уплатуваат организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства.

4) Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, ученичките и студентските домови и од социјалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50% од утврдената стапка од член 2, алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70% од утврдената стапка во член 2, алинеја 2 на оваа одлука односно 0,14%.

ПРЕГЛЕД

Поединечни и збирни стапки и предни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот е седиштето на исплатителот на личниот доход, се во иста општина

а) од стопанство	Основно образование	Здравствено осигурување	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на предната сметка кај СОК
1. Берово	5,00	8,00	2,05	0,75	15,80	40410-844-001-8077
2. Битола	4,50	10,00	1,30	0,75	16,55	40300-844-002-8077
3. Брод Мак.	5,00	8,50	1,70	0,72	15,92	40321-844-003-8077
4. Валандово	4,90	9,00	1,70	0,52	16,12	41300-844-031-8077
5. Винаца Мак.	5,00	7,30	2,00	0,65	14,95	40401-844-032-8077
6. Гевгелија	8,00	8,00	-	0,30	16,30	41610-844-007-8077
7. Гостивар	6,00	9,50	1,75	0,70	17,95	41510-844-008-8077
8. Дебар	5,00	8,00	2,20	0,60	15,80	41030-844-004-8077
9. Делчево	5,00	8,00	1,50	0,60	15,10	40420-844-005-8077
10. Д. Хисар	5,50	8,00	2,15	0,85	16,50	40431-844-006-8077
11. Кавадарци	5,80	9,00	2,50	1,00	18,30	41520-844-009-8077
12. Кичево	6,00	7,50	1,40	0,70	15,60	40320-844-010-8077
13. Кочани	5,50	7,50	1,35	0,60	14,95	40400-844-011-8077
14. Кратово	5,00	7,70	1,85	0,60	15,15	40901-844-012-8077
15. К. Паланка	4,95	8,00	1,20	0,70	14,85	40910-844-013-8077
16. Крушево	6,20	9,00	1,90	0,75	17,85	41110-844-014-8077
17. Куманово	5,50	9,50	1,50	0,57	17,07	40900-844-015-8077
18. Неготино	5,40	7,80	2,00	1,00	16,20	41610-844-016-8077
19. Охрид	5,00	8,00	1,75	0,45	15,20	41000-844-017-8077
20. Прилеп	5,44	9,50	1,50	0,66	17,10	41100-844-018-8077
21. Пробштип	5,00	5,00	4,47	0,45	14,92	41401-844-019-8077
22. Радовиш	5,00	8,00	1,60	0,75	15,35	41310-844-020-8077
23. Ресен	6,00	9,00	1,55	0,75	17,30	40310-844-021-8077
24. Св. Николе	5,00	8,10	1,85	0,75	15,70	41420-844-022-8077
25. Скопје	4,50	8,60	1,50	0,35	14,95	40100-844-033-8077
26. Струга	5,00	7,60	1,80	0,75	15,15	41620-844-025-8077
27. Струмица	6,30	8,00	2,00	0,60	16,90	41300-844-026-8077
28. Тетово	5,00	8,50	1,10	0,85	15,45	41500-844-029-8077
29. Т. Велес	5,60	9,70	1,90	0,75	17,45	41600-844-030-8077
30. Ш т и п	4,00	7,00	2,00	0,75	13,75	41400-844-028-8077

1) Стапките за Скопје, се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

б) од местопанство	Основно образование	Културне	Физичка култура	Социјална заштита	Здравствено осигурување
1. Берово	5,00	0,60 ¹⁾	-	0,87	8,00
2. Битола	4,50	0,50	0,12	0,40	10,00
3. Брод Мак.	5,00	0,30	0,50	0,90	8,50
4. Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	9,00
5. Винаца Мак.	5,00	0,45	0,30	0,60	7,30
6. Гевгелија	8,00	0,50	0,20	0,20	8,00
7. Гостивар	6,00	0,25	0,15	0,20	9,50
8. Дебар	5,00	0,77	0,48	0,35	8,00
9. Делчево	5,00	0,30	0,18	0,40	8,00
10. Д. Хисар	5,50	0,35	0,37	0,39	8,00
11. Кавадарци	5,80	2,30	0,80	1,20	9,00
12. Кичево	6,00	1,30	0,35	0,90	7,50
13. Кочани	5,50	0,30	0,30	0,25	7,50
14. Кратово	5,00	1,00	0,30	0,60	7,70
15. К. Паланка	4,95	0,60	0,20	0,30	8,00
16. Крушево	6,20	0,50	0,50	0,50	9,00
17. Куманово	5,50	1,20 ²⁾	-	0,40	9,50
18. Неготино	5,40	0,50	0,50	0,60	7,80
19. Охрид	5,00	0,55	0,50	0,15	8,00
20. Прилеп	6,00	0,50	0,85	1,20	9,50
21. Пробштип	5,00	0,28	0,45	1,00	5,00
22. Радовиш	5,00	0,20	0,20	0,32	8,00
23. Ресен	6,00	1,60	0,60	0,75	9,00
24. Св. Николе	5,00	0,30	0,30	0,30	8,10
25. Скопје	4,50	1,40	0,30	0,85	8,60
26. Струга	5,00	0,30	0,30	0,25	7,60
27. Струмица	6,30	0,55	0,50	0,20	8,00
28. Тетово	5,00	0,10	0,15	0,50	8,50
29. Т. Велес	5,60	0,40	0,30	0,30	9,70
30. Ш т и п	2,00	1,80	0,50	0,80	7,00

1) Вклучени се и стапките за физичка култура и техничка култура

2) Вклучени се и стапките за физичка култура, техничка култура и информирање

3) Вклучена е и стапката од 0,17% за техничка култура

4) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

5) Вклучена е и стапка од 0,20% за техничка култура

	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на предната сметка кај СОК
1. Берово	2,05	0,75	16,87	40410-844-001-8082
2. Битола	1,30	0,75	17,57	40300-844-002-8082
3. Брод Мак.	1,70	0,72	17,62	40321-844-003-8082
4. Валандово	1,70	0,52	17,51	41300-844-031-8082
5. Винаца Мак.	2,00	0,65	16,30	40401-844-032-8082
6. Гевгелија	-	0,30	17,20	41610-844-007-8082
7. Гостивар	1,75	0,70	18,55	41510-844-008-8082
8. Дебар	2,20	0,60	17,40	41030-844-004-8082
9. Делчево	1,50	0,60	15,98	40420-844-005-8082
10. Д. Хисар	2,15	0,85	17,61	40301-844-006-8082
11. Кавадарци	2,50	1,00	22,60	41620-844-009-8082
12. Кичево	1,40	0,70	18,15	40320-844-010-8082
13. Кочани	1,35	0,60	15,80	40400-844-011-8082
14. Кратово	1,85	0,60	17,05	40901-844-012-8082
15. Кр. Паланка	1,20	0,70	15,95	40910-844-013-8082
16. Крушево	1,90	0,75	19,35	41110-844-014-8082
17. Куманово	1,50	0,57	18,67	40900-844-015-8082
18. Неготино	2,00	1,00	17,80	41630-844-016-8082
19. Охрид	1,75	0,45	16,40	41000-844-017-8082
20. Прилеп	1,33	0,72	20,18	41100-844-018-8082
21. Пробштип	1,17	0,45	13,52 ³⁾	41402-844-019-8082
22. Радовиш	1,60	0,75	16,07	41310-844-020-8082
23. Ресен	1,55	0,70	20,20	40310-844-021-8082
24. Св. Николе	1,85	0,75	16,60	41420-844-022-8082
25. Скопје	1,50	0,35	17,50	40100-844-033-8082
26. Струга	1,80	0,75	16,00	41020-844-025-8082
27. Струмица	2,00	0,60	18,15	41300-844-026-8082
28. Тетово	1,10	0,85	16,20	41500-844-029-8082
29. Т. Велес	1,40	0,75	18,45	41600-844-030-8082
30. Ш т и п	1,50	0,75	14,95 ⁴⁾	41400-844-028-8082

ПРЕГЛЕД бр. 4

Поединични и збирни стапки и предни сметки за на придонесите од личните доходи кај живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход не се во една општина

а) на станбеност	Основно образование	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на предната сметка кај СОК
1. Берово	5,90	2,65	7,05	41410-844-001-8035
2. Битола	4,50	1,30	5,80	40300-844-002-8009
3. Брод Мок.	1,00	1,70	5,70	40320-844-003-8035
4. Валандово	4,80	1,70	6,60	41300-844-031-8035
5. Викица Мок.	5,00	2,00	7,00	40401-844-032-8035
6. Гевгелија	9,00	-	8,00	41610-844-007-8035
7. Гостивар	4,00	1,75	7,75	41510-844-008-8035
8. Дебар	1,10	2,20	7,20	41030-844-004-8035
9. Делчево	5,00	1,30	6,30	40420-844-005-8035
10. Д.Хисар	5,90	2,15	7,65	40301-844-006-8035
11. Кавадарци	5,00	2,50	8,30	41620-844-009-8035
12. Кичево	4,80	1,40	7,40	40320-844-010-8035
13. Кочани	5,50	1,35	6,85	40400-844-011-8035
14. Кратово	5,00	1,85	6,85	40901-844-012-8035
15. Кр.Паланка	4,95	1,20	6,15	40910-844-013-8035
16. Крушево	6,20	1,90	8,10	41110-844-014-8035
17. Куманово	5,50	1,50	7,00	40900-844-015-8035
18. Неготино	5,40	2,00	7,40	41630-844-016-8035
19. Охрид	5,00	1,75	6,75	41000-844-017-8035
20. Прилеп	5,40	1,50	6,90	41100-844-018-8035
21. Пробиштип	5,00	4,17	6,17	41401-844-019-8035
22. Радовиш	5,00	1,60	6,60	41310-844-020-8035
23. Ресен	6,00	1,55	7,55	40310-844-021-8035
24. Св.Николе	5,00	1,80	6,80	41420-844-022-8035
25. Скопје ¹⁾	4,50	1,50	6,00	40100-844-033-8035
26. Струга	5,00	1,80	6,80	41020-844-025-8035
27. Струмица	6,30	2,00	8,30	41300-844-026-8035
28. Тетово	5,00	1,10	6,10	41500-844-029-8035
29. Т.Велес	5,00	1,40	7,00	71600-844-030-8035
30. Ш.Т.П.	0,00	2,00	6,00	41200-844-028-8035

1) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Крпови)

ПРЕГЛЕД бр.5

Поединични и збирни стапки и предни сметки за уплата на придонесите од доходот

Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Осигурување за поворба на работа и проф.забоду	Збирна стапка	Број на предната сметка кај СОК
1. Берово	0,60 ¹⁾	-	0,47	0,50	1,57 40410-844-001-8009
2. Битола	1,30	1,00	0,38	0,50	1,50 40300-844-002-8009
3. Брод Мок.	0,30	0,45	0,50	0,50	1,75 40321-844-003-8009
4. Валандово	0,53	0,38	0,65	0,60	2,16 41300-844-031-8009
5. Викица Мок.	0,60	0,35	0,60	0,50	2,05 40401-844-032-8008
6. Гевгелија	4,70	0,20	0,25	0,30	1,45 41610-844-007-8009
7. Гостивар	0,30	0,18	0,38	0,45	1,31 41510-844-008-8009
8. Дебар	0,99	0,55	0,85	0,30	2,69 41030-844-004-8009
9. Делчево	0,55	0,80	0,38	0,50	2,23 40420-844-005-8009
10. Д.Хисар	0,43	0,30	0,45	0,50	1,68 40301-844-006-8009
11. Кавадарци	0,30	0,10	0,50	0,50	1,40 41620-844-009-8009
12. Кичево	0,69	0,50	0,38	0,50	2,03 40320-844-010-8009
13. Кочани	0,45	0,40	0,38	0,30	1,53 40400-844-011-8009
14. Кратово	0,90	0,10	0,60	0,50	2,10 40901-844-012-8009
15. К.Паланка	0,75	0,20	0,45	1,00	2,40 40910-844-013-8009
16. Крушево	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00 41110-844-014-8009
17. Куманово	1,20 ²⁾	-	0,46	0,60	2,16 40900-844-015-8009
18. Неготино	0,60	0,50	0,60	1,00	2,70 41630-844-016-8009
19. Охрид	0,55	0,50	0,35	0,40	1,80 41000-844-017-8009
20. Прилеп	1,15	0,85	0,43	0,50	2,93 41100-844-018-8009
21. Пробиштип	0,45	0,24	0,80	0,50	2,14 ³⁾ 41401-844-019-8009
22. Радовиш	0,60	0,30	1,00	0,50	2,40 41310-844-020-8009
23. Ресен	0,60	0,12	0,60	0,30	1,62 40310-844-021-8009
24. Св.Николе	0,70	0,50	0,90	0,40	2,50 41420-844-022-8009
25. Скопје ⁴⁾	1,00	0,14	0,25	0,40	1,79 41100-844-033-8009
26. Струга	0,35	0,45	0,38	0,40	1,58 41020-844-025-8009
27. Струмица	0,85	0,60	0,50	0,60	2,55 41300-844-026-8009
28. Тетово	0,35	0,20	0,40	1,50	2,45 41500-844-029-8009
29. Т.Велес	0,55	0,49	0,43	0,30	1,77 41600-844-030-8009
30. Ш.Т.П.	0,70	0,40	0,13	-	1,33 ⁵⁾ 41400-844-028-8009

1) Вклучени се и стапките за физичка култура и техничка култура

2) Вклучени се и стапките за физичка култура техничка култура и информирање

3) Вклучена е и стапка од 0,15% за техничка култура

4) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Крпови)

5) Вклучена е и стапка од 0,10% за техничка култура

Преглед бр. 4
страна бр. 2

бр. 5 од исплатителот

Основно образование	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на предната сметка кај СОК
1. Берово	0,80	0,80 ¹⁾	-	0,87	2,09	8,12 41410-844-001-8009
2. Битола	0,80	0,50	0,12	0,50	1,30	8,82 40300-844-002-8009
3. Брод Мок.	0,80	0,30	0,50	0,50	1,70	8,40 40321-844-003-8009
4. Валандово	0,90	0,34	0,55	0,50	1,79	7,99 41300-844-031-8009
5. Викица Мок.	5,00	0,40	0,30	0,60	2,00	8,35 40401-844-032-8009
6. Гевгелија	0,00	0,50	0,20	0,20	-	8,90 41610-844-007-8009
7. Гостивар	0,00	0,25	0,15	0,20	1,75	8,39 41510-844-008-8009
8. Дебар	0,00	0,77	0,48	0,25	2,20	8,80 41030-844-004-8009
9. Делчево	5,00	0,30	0,18	0,40	1,50	7,38 40420-844-005-8009
10. Д.Хисар	5,50	0,35	0,37	0,39	2,15	8,76 40301-844-006-8009
11. Кавадарци	5,00	2,30	0,80	1,20	2,50	12,60 41620-844-009-8009
12. Кичево	6,00	1,30	0,35	0,90	1,40	9,95 40320-844-010-8009
13. Кочани	5,50	0,30	0,30	0,25	1,35	7,70 40400-844-011-8009
14. Кратово	5,00	1,80	0,30	0,60	1,85	9,55 40901-844-012-8009
15. К.Паланка	4,95	0,60	0,20	0,38	1,20	7,25 40910-844-013-8009
16. Крушево	6,20	0,50	0,50	0,50	1,90	9,60 41110-844-014-8009
17. Куманово	5,50	1,20 ²⁾	-	0,40	1,50	8,60 40900-844-015-8009
18. Неготино	5,40	0,50	0,50	0,60	2,00	9,00 41630-844-016-8009
19. Охрид	5,00	0,55	0,50	0,15	1,75	7,95 41000-844-017-8009
20. Прилеп	5,00	0,50	0,85	1,20	1,33	9,88 41100-844-018-8009
21. Пробиштип	5,00	0,26	0,45	1,00	4,17	8,07 ³⁾ 41401-844-019-8009
22. Радовиш	5,00	0,20	0,20	0,32	1,60	7,32 41310-844-020-8009
23. Ресен	6,00	1,60	0,60	0,75	1,35	10,50 40310-844-021-8009
24. Св.Николе	5,00	0,30	0,30	0,30	1,89	7,75 41420-844-022-8009
25. Скопје	4,50	1,40	0,30	0,85	1,50	8,55 41100-844-033-8009
26. Струга	5,00	0,20	0,90	0,25	1,80	7,89 41020-844-025-8009
27. Струмица	6,30	0,55	0,40	0,20	2,00	9,55 41300-844-026-8009
28. Тетово	5,40	0,10	0,15	0,50	1,10	8,83 41500-844-029-8009
29. Т.Велес	5,10	0,40	0,30	0,40	1,40	8,00 41600-844-030-8009
30. Ш.Т.П.	2,40	1,80	0,50	0,40	1,50	8,80 ⁵⁾ 41400-844-028-8009

1) Вклучени се и стапките за физичка култура и техничка култура

2) Вклучени се и стапките за физичка култура техничка култура и информирање

3) Вклучена е и стапка од 0,15% за техничка култура

4) Вклучена е и стапка од 0,10% за техничка култура

365.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 34 став 2, 3 и 4 од Правилникот за распределба на општествени станови и кредити за станбена изградба, донесен од работниците на Средното стенодактилографско училиште „Димитар Митрев“ во Скопје, на референдум одржан на 29 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 210/87, од 13 јануари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето дали со него, спротивно на Уставот и законот, одделни работници се исклучуваат од распределбата на средствата за станбена изградба.

4. На седницата Судот утврди дека во член 34 став 2, 3 и 4 од оспорениот правилник е определено дека немаат право на користење кредит за довршување започната градба, доградба, надградба и адаптација работниците кои веќе добиле кредит за истите намени, како и работниците кои добиле кредит за купување или изградба на стан во лична сопственост или кои добиле општествен стан, и тоа во рок од 10 години од искористувањето на кредитот односно од вселувањето во станот.

Во членовите 15, 16 и 22 од Уставот на СР Македонија и во член 91 став 1 од Законот за здружениот труд се утврдува правото на работа со општествени средства, врз основа на кое работникот стекнува личен доход и други права врз основа на трудот. Меѓу правата што наведените уставни и законски одредби му ги гарантираат на работникот е и правото да учествува во распределбата на средствата наменети за задоволување на станбените потреби на работниците.

Судот утврди дека од одредбите на член 34 став 2, 3 и 4 од оспорениот Правилник произлегува дека со нив се утврдуваат такви услови за користење на кредити за станбена изградба, со кои, за периодот од 10 години, одделни работници однапред се исклучуваат од распределбата на средствата за станбена изградба.

Според мислењето на Судот, веќе искористениот кредит за станбена изградба, односно добиениот стан на користење, можат да бидат предвидени како основи за утврдување на редот на првенство за добивање кредити за станбена изградба, но не и како основа за исклучување на работниците од распределбата на средствата за станбена изградба. Поради тоа, Судот оцени дека член 34 став 2, 3 и 4 од оспорениот правилник не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 91 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 210/87

23 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

366.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА:

а) член 17 став 1 точка 4 и 5 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за доделување на станови и станбени кредити, донесена од работниците во Градежната работна организација „Илинден“ во Скопје, со референдум одржан на 27 јуни 1986 година, и

б) член 13 став 1 точка 2 и 3 од Правилникот за распределба на станови на користење и доделување кредити за станбена изградба, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Илинден-градба“ во Скопје, во состав на означената работна организација, со референдум одржан на 9 април 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна и основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 221/87 од 20 јануари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 17 став 1 точка 4 од актот означен во точката 1 под а) од оваа одлука и член 13 став 1 точка 2 од актот означен во точката 1 под б) од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на заемност и солидарност и член 42 и 42-а од Законот за станбените односи, а Основниот суд на здружениот труд во Скопје, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 17 став 1 точка 5 од актот означен во точката 1 под а) од оваа одлука и член 13 став 1 точка 3 од актот означен во точката 1

под б) од оваа одлука, затоа што основот работен придонес има доминантно влијание врз утврдувањето на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост.

3. На седницата Судот утврди дека во член 17 став 1 точка 4 од актот означен во точката 1 под а) од оваа одлука е предвиден основот работен стаж, а во точката 5 основот придонес во работата, (сложеност, одговорност, услови за работа и напори) при што овие два основа се вреднувани повеќе од основот станбена состојба на работникот. На седницата Судот, исто така, утврди дека во член 13 став 1 точка 2 и 3 од актот означен во точката 1 под б) од оваа одлука на истоветен начин се предвидени и вреднувани основите работен стаж и придонес во работата (сложеност, одговорност, услови за работа и напори) при што, исто така, основот станбена состојба нема доминантно влијание врз утврдувањето на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) работниците со самоуправен општ акт ги одредуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост. Притоа, во прв ред, според мислењето на Судот, треба да се обезбеди претежно влијание на основите кои ја изразуваат станбената загрозеност на работниците, како израз на начелото на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што во член 17 став 1 точка 4 и 5 од означената спогодба и член 13 став 1 точка 2 и 3 од означениот правилник основите работен стаж и придонес во работата имаат доминантно влијание врз утврдување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост, а не основот станбена состојба, Судот утврди дека тие не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и со член 42 и 42-а од Законот за станбените односи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 233/87

23 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

367.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 31 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Собранието на Месната заедница „11 Октомври — тврда градба“, општина Кисела Вода, во Скопје, за оценување законитоста на Одлуката за донесување План за реализација на Урбанистичката единица Кисела Вода (Урбанистичка единица бр. 24, 27, дел од 25 и дел од 26) во Скопје, донесена од Собранието на град Скопје на 2 јули 1986 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 20/86), во делот во кој се предвидува изградба на станбен објект П + 7 + По на местото на детското игралиште.

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на Одлуката на Собранието на град Скопје означена во точката 1 од оваа одлука, донесено од Уставниот суд на Македонија на седницата одржана на 16 март 1988 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

4. Собранието на Месната заедница „11 Октомври — тврда градба“, општина Кисела Вода во Скопје, со предлог од 1 март 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на означената одлука, затоа што во фазата на нацрт-планот, на работните луѓе и граѓаните од Месната заедница им било овозможено да извршат јавен увид и била организирана јавна расправа, но притоа се расправало за други објекти, а не и за спорниот објект П + 7 + По. Работните луѓе и граѓаните од Месната заедница, на јавната расправа одржана на 10 октомври 1985 година дале забелешки во однос на станбениот низ П + 2 + По предвиден со нацрт-планот пред постоечкиот станбен објект А-2, затоа што со тој објект се зафаќала голема зелена површина неопходна за заштита на загаденоста на атмосферата на овој простор. За понатамошното постапување по дадените забелешки работните луѓе и граѓаните на Месната заедница не биле известени, а дознале за изградбата на станбениот објект П + 7 + По кога стплочно оградувањето на местото каде што се наоѓало детското игралиште. Со оглед на вака спроведената постапка, подносителот на предлогот смета дека означената одлука во тој дел е донесена спротивно на постапката утврдена во членовите 22—38 од Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85). Истовремено, подносителот на предлогот, побара да се запрат од извршување поединечните акти и дејствија преземени во врска со градењето на тој објект до донесувањето на конечна одлука, заради спречување да настанат неотстранливи штетни последици.

Наспроти ова, доносителот на оспорената одлука во одговорот наведе дека во нацртот на планот што бил даден на јавен увид и јавна расправа бил предвиден, покрај другите, и станбениот низ П + 2 + По на местото на детското игралиште, но со оглед на дадените забелешки од Месната заедница била утврдена нова диспозиција на објектите, со тоа што е зголемена катноста на станбениот низ на детското игралиште и тоа од П + 2 + По, на П + 7 + По заради сочувување на габаритот на првобитно предложените станбени низови.

5. На јавната расправа Судот изврши увид во целокупната постојна документација во постапката за донесувањето на означената одлука, а посебно на графичкиот приказ и текстуалниот дел на нацртот на одлука што била дадена на јавен увид и јавна расправа. Исто така, на јавната расправа претставниците на доносителот на оспорената одлука односно на органите и организациите изготвувачи и подносителите на нацртот на одлуката ја потврдиле околноста дека во нацртот на одлуката постоел и спорниот објект. Врз основа на тоа Судот утврди дека означената одлука во фазата на нацртот била ставена на јавен увид во Месната заедница на 12 јули 1985 година, дека по неа на 18 октомври 1985 година била одржана јавна расправа и дека во неа биле предвидени, покрај другото, и станбени низови П + 2 + По, како и спорниот станбен низ на местото на детското игралиште. Исто така, Судот утврди дека на јавната расправа биле дадени забелешки од страна на работните луѓе и граѓаните на Месната заедница по однос на овие станбени низови, во смисла на зачувување на постојното зеленило. Работната група на Собранието на град Скопје, уважувајќи ги тие забелешки, предложила нова диспозиција на објектите според која предвидените станбени низови пред зградата А-2 биле избришани, а станбениот објект П + 2 + По на местото на детското игралиште, бил изменет во станбен објект П + 7 + По. Така утврдениот предлог на одлуката, со графичкиот приказ и текстуалниот дел, заедно со образложението по забелешките од јавната распра-

ва, како и претходно прибавените мислења од Собранието на општината Кисела Вода било доставено до Собранието на град Скопје, кое ја донело оспорената одлука на 2 јули 1986 година.

Во текот на разгледувањето, пак, на предлогот на одлуката пред Собранието на општината и Собранието на град Скопје не било покренато прашањето, ниту е расправано за спорниот објект.

7. Според член 31 став 4 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат, во фазата нацрт на план на јавен увид и јавна расправа, а постапката за обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува Собранието на општината. Согласно член 33 од Законот Собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и за неприфатените забелешки дава образложение, а пак, со член 34 од овој закон е предвидено дека просторен односно урбанистички план донесува Собранието на општествено-политичката заедница. Исто така, според член 37 од овој закон просторните и урбанистичките планови можат да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој на начин и постапка пропишани со овој закон за нивното донесување.

Од изнесените законски одредби произлегува дека урбанистичките планови ги донесува Собранието на општествено-политичката заедница, дека тие можат да се изменуваат и дополнуваат ако е тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој и дека тие задолжително се ставаат во фазата нацрт на план, на јавен увид и јавна расправа, а постапката за обезбедување јавен увид и организирање јавна расправа ја утврдува Собранието на општината.

Во конкретниот случај, Собранието на град Скопје ги разгледало мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и во основа ги прифатило, на тој начин што станбените низови пред зградата А-2 биле избришани, а на станбениот објект на детското игралиште е зголемена катноста од П + 2 + По на П + 7 + По.

Според мислење на Судот, надлежниот орган, во конкретниот случај, за извршените измени во текот на постапката, не бил должен повторно да обезбеди јавен увид и да организира јавна расправа.

Врз основа на изнесената фактичка и правна состојба Судот оцени дека спроведената постапка за донесувањето на означената одлука во оспорениот дел не е во несогласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Со оглед на тоа, пак, што е одбиен предлогот за оценување законитоста на оспорената одлука, Судот го стави вон сила донесеното решение за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на означената одлука, па одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

У. бр. 26/88

31 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

368.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 212 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита во Свети Николе, донесен од Собранието на заедницата на 25 април 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената заедница за здравствена заштита на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Свети Николе поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 212 од Статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него се предвидени посебни услови за именување на секретар кои не се во согласност со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека во членот 212 од Статутот како посебни услови за избор на секретар, покрај другите се предвидени и шест години работно искуство на раководни работни задачи, поседување морално-политички квалитети организаторски и стручни способности.

Воедно, Судот утврди дека во Статутот не се предвидени критериуми за утврдување на организаторските способности на кандидатите.

5. Во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија е утврдено дека неприкосновената основа на положбата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот, а во член 210 став 3 од Уставот е утврдено дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 120 став 1 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 11/88 — пречистен текст) работен однос може да заснова секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи во таа организација, во согласност со самоуправниот општ акт и со законот. Согласно, пак, член 7 од Законот за работните односи, како посебен услов за засновање работен однос работниците со самоуправен општ акт можат да го предвидат и работното искуство.

6. Врз основа на изнесените уставни и законски одредби Судот утврди дека со предвидувањето на работното искуство на раководни работни задачи, како посебен услов, работниците кои немаат такво искуство се доведуваат во нееднаква положба во однос на другите кандидати кои такво искуство имаат, со што се попречува и остварувањето на уставното начело за достапност на секое работно место и функција на секого под еднакви услови. Понатаму, Судот оцени дека за предвидувањето на морално-политичката подобност како посебен услов за засновање работен однос нема основ во Уставот, ниту во законот, освен во случаите на избор за вршење определени функции утврдени со Уставот. Согласно член 251 став 2 од Уставот на СР Македонија само со закон се определува во кои случаи и под кои услови користењето на слободите спротивно на Уставот повлекува ограничување или забрана на нивно користење, како што е тоа предвидено во член 484 од Законот за здружениот труд, според кој достапноста на функцијата индивидуален раководен орган е ограничена на определено време за лица кои се осудувани за определени кривични дела и на определени казни односно кога се исполнети други услови предвидени со тој член.

Судот исто така смета дека организаторски способности можат да се предвидат како посебен ус

лов за засновање работен однос во смисла на член 120 од Законот за здружениот труд, доколку со самоуправниот општ акт се предвидени објективни критериуми за утврдување на тие способности. Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се предвидени такви критериуми, со предвидувањето на овој услов се попречува остварувањето на уставните начела на еднаквост и за достапноста на секое работно место и функција во општеството на секого под еднакви услови, поради можноста од субјективна оценка на тие квалитети на кандидатите.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 154/87

23 март 1988 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

369.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за користење на средствата од фондот за заедничка потрошувачка и доделување станови, донесен од Работната заедница на Одделението за стопанство при Собранието на општина Крива Паланка, на седницата одржана на 10 јули 1978 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со Законот за станбени односи и бил во спротивност со Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука на Судот со која се укинува самоуправен општ акт.

3. СЕ УКИНУВА член 9 став 1 точка 2, 7 и 8 од Правилникот за доделување на кредит за станбена изградба и општествени станови, донесен од Работниците во Работната заедница на Секретаријатот за стопанство, урбанизам и комунално-станбени работи и службата за унапредување на индивидуалното земјоделство при Собранието на општина Крива Паланка, со референдум одржан на 24 декември 1987 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот секретаријат на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

5. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 126/87 од 10 февруари 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд (пречистен текст „Службен лист на СФРЈ“ бр. 11/88) и член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86). Со истото решение Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од актот означен во точката 3 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на заемност и солидарност и со член 42 и 42-а од Законот за станбените односи.

6. На седницата Судот утврди дека правилникот означен во точката 1 од оваа одлука е донесен од работната заедница на седницата одржана на 10 јули 1978 година. Понатаму, Судот, исто така, утврди дека овој правилник престанал да важи со донесување на нов правилник на 24 декември 1987 година.

Според член 438 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од Работната заедница на седницата, а не

е донесен од работниците со референдум, Судот утврди дека тој бил во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Воедно, Судот утврди дека во член 12 од Правилникот се предвидени само основите за утврдување приоритет за добивање на користење стан во општествена сопственост, без да се предвидени и мерила по нив.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи работниците со самоуправен општ акт однапред ги утврдуваат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Со оглед на тоа што во овој член од Правилникот се утврдени само основи, а не и мерила по ској од тие основи, Судот утврди дека тој не бил во согласност со означените одредби од Законот за станбените односи.

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од Правилникот означен во точката 3 од оваа одлука се предвидени основите и мерилата за утврдување приоритетот за добивање на користење стан во општествена сопственост, при што основот станбена состојба нема доминантно влијание, туку вакво влијание имаат основите работен стаж, стручна подготовка и материјална состојба.

Поаѓајќи од уставното начело на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, Судот смета дека при утврдувањето на основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост треба да се обезбеди, во прв ред, претежно влијание на основите кои ја изразуваат станбената состојба на работниците.

Со оглед на тоа што во Правилникот основите работен стаж, стручна подготовка и материјална состојба имаат доминантно влијание врз утврдување редот на првенство за добивање стан во општествена сопственост, а не основот станбена состојба, Судот утврди дека член 9 став 1 точките 2, 7 и 8 не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и означените одредби од Законот за станбени односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 126/87
30 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

370.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 16 и 19 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Работната организација — Фабрика за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ во Кратово, донесен со референдум на 10 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 16 и 19 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека во Правилникот се предвидени основите за утврдување редот на првенство за доделување станови и тоа според основот услови за становање за потстанарот се предвидени најмногу 40 бода, за основот број на членови на семејното домаќинство најмногу 25 бода, за стручна подготовка најмногу 60 бода, хронично болни членови на семејството најмногу 30 бода, за работниот стаж најмногу 50 бода и за материјалната состојба на работникот најмногу 30 бода.

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) и член 438 став 1 од Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците во основната организација со самоуправен општ акт со референдум да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови, при што, покрај другите основи, можат да ги предвидат работниот стаж и стручната подготовка. Според начелото на заемност и солидарност содржано во Оддел II став 2 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија мерилата по овие основи не можат да имаат доминантно влијание во однос на основот станбена состојба.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај основот работен стаж и стручна подготовка за извршување на работите и работните задачи имаат доминантно влијание во однос на основот станбена состојба, Судот утврди дека оспорените членови не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 217/87
30 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

371.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 22 став 2 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи на работниците во Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје, донесен од советот на Библиотеката на 2 март 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Библиотеката на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 22 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што е во спротивност со член 133 од Законот за здружениот труд и не е во согласност со член 6 од Законот за работни односи.

4. На седницата Судот утврди дека според член 22 став 1 од Правилникот за извршување на работите и работните задачи работникот мора да ги исполнува општите услови предвидени со закон и посебните услови предвидени со Правилникот и другите самоуправни општи акти на Библиотеката. Според став 2, пак, на истиот член, покрај условите предвидени со Правилникот, Советот на прелогот на Стручниот совет при распишување оглас или конкурс задолжително да го опфатва профилот на стручната подготовка (за работни задачи каде што тој не е прелвичен), алтернатива за помалек степен на стручна подготовка од висока стручна подготовка (магистер или доктор на науки) и дополнителни стручни

знаења од областа на библиотекарството (стручни звања) согласно Законот за библиотекарската дејност.

5. Според член 133 став 3 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 11/88) и член 6 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 42/85) обврска е на работниците со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос да ги утврдат условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот.

Со оглед на тоа што работниците со самоуправниот општ акт се должни однапред да ги утврдат условите за извршување на определени работи и работни задачи, а во конкретниот случај тоа го чини совет на Библиотеката при распишување оглас односно конкурс, Судот утврди дека оспорениот член е во спротивност со член 133 став 3 од Законот за здружениот труд и е во несогласност со член 6 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 12/88
30 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

372.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 3 од Одлуката за наплата на услуги за водоснабдување со вода за пиење и техничка употреба за објектите корисници лоцирани во туристичките населби околу Мавровското Езеро, донесена од Соборот на работните луѓе на Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ во Маврови Анови на 9 јануари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 223/86 од 16 декември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината спротивност со член 15 од Законот за облигационите односи.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се утврдуваат цените на услугите за водоснабдување на објектите околу Мавровското езеро. Во член 2 од Одлуката е утврдена цената на водата по потрошен кубен метар, а во член 3 се утврдуваат износите што корисниците ги плаќаат плашално, без оглед на потрошеното количество вода.

Според член 15 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/78), во засновањето двострани договори учесниците тргнуваат од начелото на еднаква вредност на засмните давања.

Со оглед на тоа што во член 3 од означената одлука е предвидено двојно наплатување на водата за пиење и техничка употреба односно е утврдена наплата и по основот вредност на потрошената вода и наплата во плашален износ, Судот утврди дека

овој член од Одлуката, е во спротивност со член 15 од Законот за облигационите односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 223/86
13 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

373.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 1 и 2 и член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, врз основа на јавната расправа одржана на 3 март 1988 година, на седницата од 30 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 245 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88) не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Собранието на СР Македонија во рок од 6 месеци од доставувањето на оваа одлука, ќе ја усогласи со Уставот на СР Македонија одредбата означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 99/85 од 21 јануари 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 245 став 2 од Законот за насоченото образование затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 16, 51, 116, 117, 119 и 205 од Уставот на СР Македонија.

5. На јавната расправа и на седницата Судот утврди дека во член 245 став 1 од Законот за насоченото образование се определени работите од посебен општествен интерес во чие одлучување учествуваат претставници на општествената заедница и делегати на учениците и мизните родители односно редовните студенти во организациите за насочено образование. Во член 245 став 2, пак, е предвидено за работите кои се однесуваат на потврдувањето на плановите и програмите за воспитно-образовната дејност на организациите за високо образование и на потврдувањето на изборот на наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања во високото образование, да одлучуваат само членовите на органот на управувањето од редот на наставниците, соработниците, претставниците на општествената заедница и делегатите на студентите.

6. Според член 16 став 1 од Уставот на СР Македонија, овластувањата што произлегуваат од правото на работа со општествените средства, работникот ги остварува заедно и рамноправно со другите работници. Понатаму, во член 116 став 1 од Уставот е определено дека самоуправувањето во основната и во другите организации на здружениот труд работникот го остварува рамноправно и во однос на заемна одговорност со другите работници во организацијата, меѓу другото, и со одлучување преку делегати во работничкиот совет. Според член 117 став 1 од Уставот, во основната и во другите организации на здружениот труд се образува работнички совет како орган на управување со работата и работењето на организацијата односно на него по положба и функција соодветен орган на управување. Притоа, Уставот, во член 119 став 1 и 2 изречно утврдува работничкиот совет на основната организација да го сочинуваат делегати на работниците од сите делови на процесот на работата во таа организација и неговиот состав да му одговара

на социјалниот состав на работниците во основната организација на здружениот труд, а според став 3, во работничкиот совет на работната организација мора да биде застапена секоја основна организација во нејзин состав. Во член 205 од Уставот на СР Македонија, правото на самоуправување е определено како неприкосновено и неотуѓиво и со него на секого му се обезбедува да одлучува за своите лични и заеднички интереси во сите облици на здружување на трудот.

Според член 50 став 1 од Уставот на СР Македонија, со закон може да се утврди дека се од посебен општествен интерес, определени дејности или работи на организациите на здружен труд што вршат општествени дејности, и да се уреди начинот на остварувањето на посебниот општествен интерес и остварувањето на самоуправниите права на работниците во согласност со тој интерес.

Утврдувајќи ги начините на обезбедување на посебниот општествен интерес во вршењето на определени општествени дејности во организациите на здружениот труд, член 51 став 1 од Уставот на СР Македонија го предвидува и учеството на претставници на општествената заедница во одлучувањето во тие организации за работите кои се со закон утврдени како работи од посебен општествен интерес, како и други облици на општествено влијание врз вршењето на тие дејности, во согласност со закон. Со член 51 став 3 од Уставот, пак, се забранува на работниците од тие организации да им се ограничуваат другите, со Устав загарантирани права што се однесуваат на трудот и управувањето со општествени средства, уредувањето на меѓусебните односи во работата, стекнувањето на доходот, одлучувањето за доходот и стекнувањето на лични доходи.

Од оспорената одредба од Законот за насочното образование, според мислењето на Судот произлегува дека од одлучувањето за потврдување на плановите и програмите за воспитно-образовната дејност и за потврдување на изборот во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања во организациите за високо образование, се исклучуваат работниците на тие организации — членови на органот на управување кои не се од редот на наставниците и соработниците. Притоа, Судот смета дека одлучувањето за наведените работи од страна на органот на управување има за цел и општествена, а не само стручна верификација на одлучување за тие работи од страна на наставно-научниот совет.

Судот смета дека од наведените уставни одредби произлегува дека присуството на претставници на општествената заедница е начин на вршење општествено влијание врз самоуправното одлучување за тие работи од страна на работниците во тие организации на здружениот труд и дека ниту во член 51 став 1, ниту во друга одредба од Уставот на СР Македонија нема основи за целосно или делумно исклучување на работниците од организациите на здружен труд од одлучувањето за работите што со закон се определени како работи од посебен општествен интерес.

Покрај тоа, Судот оцени дека со исклучувањето на дел од делегатите во органот на управување на организацијата за високо образование од одлучувањето за наведените работи, тие се доведуваат во нерамноправна положба во однос на другите делегати, а со тоа во нерамноправна положба се доведуваат и работниците од различните делови од процесот на работата во основната организација на здружениот труд, односно различните основни организации во рамките на работната организација. Со тоа, според мислењето на Судот, се повредува и со Устав загарантираното право на работникот рамноправно и во однос на заемна одговорност да одлучува преку делегати во работничкиот совет односно друг соодветен орган на управување, како и утврдените основи за составот на органот на управување во основната односно работната организација.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 245 став 2 од Законот за насочно образование не е во согласност со означените одредби од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 99/85
30 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

374.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 2 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка со Аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Централното основно училиште „Димката Ангелов — Габерот“ во село Ваташа, општина Кавадарци, донесен со референдум на 4 мај 1987 година во делот во кој е утврдено намалување бројот на бодовите по основот одговорност на наставниците во одделенска настава кои го немаат предвидениот степен на стручна подготовка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 115/87 од 17 февруари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста односно спротивноста на овој член од Правилникот со членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 92 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата, Судот утврди дека со членот 2 од Правилникот бројот на бодовите на наставниците во одделенската настава се намалува по основот одговорност, ако извршителите на работите и работните задачи имаат понизок степен на стручна подготовка од степенот утврден за обавување на тие работи и работни задачи, а, пак, со членот 4 од Правилникот, се утврдува дека за вршење на работите и работните задачи наставник во одделенска настава е предвидена виша стручна подготовка.

5. Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 92 став 1 од Законот за здружениот труд на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот смета дека намалувањето на личниот доход поради немање на соодветна стручна подготовка може да се врши само по основот сложеност затоа што стручната подготовка е елемент на тој основ, но не и по другите основи.

Со оглед на тоа што, во конкретниот случај, се врши намалување на личниот доход на наставниците во одделенска настава освен по основот сложеност, и по основот одговорност, Судот утврди дека членот 2 од Правилникот, во делот во кој е утврдено намалување бројот на бодовите по основот одговорност на наставниците во одделенска настава кои го немаат предвидениот степен на стручна подготовка,

не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 115/87
6 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

375.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Одлуката за VIII поголема измена и дополна на деталното урбанистичко решение на град Кичево, донесена од Собранието на општина Кичево, на 30 септември 1986 година; и

б) Одлуката за обезбедување трајни извори на средства за финансирање на изработка на просторни и урбанистички планови, геодетски подлоги, геодетски снимања и нивно ажурирање за општината Кичево, донесена од Собранието на 3 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината, Кичево“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 116/87 од 20 јануари 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека со првооспорената одлука се врши измена и дополнување од поголем обем на деталното урбанистичко решение на град Кичево. Според член 3 од одлуката измената се состои во ввртување со преарцелизација на индивидуални станбени згради, ввртување на колективни станбени згради, преарцелизација на градежни парцели, измена на улици и измена на катноста на станбени згради. Од доставените податоци, Судот утврди дека по предложените измени на урбанистичкиот план бил обезбеден јавен увид, но не била организирана јавна расправа, како посебна фаза.

Согласно член 31 став 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85) во фазата на нацрт просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат на јавен увид и на јавна расправа.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај е обезбеден само јавен увид, а не е организирана јавна расправа, како посебна фаза, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со член 31 од означениот закон, од кој несомнено произлегува дека јавниот увид и јавната расправа се две одделни фази во донесувањето и изменувањето на урбанистичките планови.

5. Разгледувајќи ја второоспорената одлука Судот утврди дека со неа е регулиран начинот и условите за обезбедување на трајни извори на средства за финансирање на стручно-техничката изработка на просторните и урбанистичките планови. Според член 2 од оваа одлука сите корисници на просторот, граѓаните и работните луѓе, организациите на здружениот труд, месните заедници и други самоуправни организации и заедници се должни да издвојуваат средства за финансирање на изработката на планските документи определени во оваа одлука. Во член 3 од Одлуката е определена висината на сред-

ствата и условите под кои тие средства се издвојуваат, а во член 6 е предвидено дека овие средства се наплатуваат заедно со надоместокот за градежни земјиште.

Согласно член 185 од Уставот на СР Македонија правата и должностите на општината се утврдуваат со Уставот и со статутот на општината. Понатаму, во точка 19 на свој член од Уставот е утврдено дека во општината, покрај другото, се уредуваат и односите во просторното планирање и изградбата и уредувањето на населбите. Со Уставот исто така, се утврдени и начелата во поглед на финансирањето на општите општествени потреби во општината и заедничките потреби во општината. Согласно член 188 став 2 од Уставот функционирањето на собранието на општината и неговите органи се финансира со средствата за општи општествени потреби што се распоредуваат со буџетот на општината. Системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки, пак, според член 86 од Уставот, се утврдуваат со закон, а општината самостојно ја утврдува само висината на даноците, таксите и другите давачки.

Според член 10 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85) општините, во рамките на своите права и должности, заедно со носителите на планирањето, органите, организациите и заедниците и другите корисници на просторот обезбедуваат трајни извори на средства за остварување на програмата за изготвување и донесување на просторни и урбанистички планови.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека општината не е овластена да воведува посебни задолжителни давачки за изработка на урбанистичките планови, надвор од предвидените во законските прописи.

Членот 10, пак, од означениот закон на кој се повикува собранието на општината, според мислењето на Судот, не е основ за предвидување задолжителни давачки за оваа намена, затоа што според оваа одредба општината обезбедува трајни извори на средства за остварување на програмата во рамките на нејзините постојани права и обврски.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 116/87
13 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

376.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2, 3 и 4 од дел I на Одлуката бр. 02-610 составен дел на Правилникот за приправници на Трговската работна организација „Макотекст“ увоз-извоз во Скопје, донесена од Работничкиот совет на 10 февруари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје со предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што пред приемот дипломираните економисти — приправници во комерцијалата се подвргнуваат на тестирање за да се провери знаењето на еден од светските јазици.

4. На седницата Судот утврди дека во точка 2 од оспорената одлука е предвидено пред приемот, пријавените кандидати ќе се подвргнуваат на тестирање од страна на комисијата составена од 3 члена, формирана од работничкиот совет, која ќе го провери знаењето на јазикот на кандидатот и од разговорот со кандидатите ќе го утврди афинитетот и определбата за работа во надворешно-трговското работење, а во точка 3 е предвидено врз основа на претходно извршено тестирање, комисијата ќе дава свое мислење со „задоволува“ и „не задоволува“. Мислењето на комисијата како услов ќе влијае при приемот на кандидатот.

Исто така, Судот утврди дека во точка 4 од одлуката е предвидено дека кандидатот може да биде избран доколку ги исполнува општите услови за прием на приправник и добие оценка „задоволува“ што се дава по писмен пат.

5. Согласно член 133 став 3 од Законот за здружениот труд работниците со самоуправен општ акт се должни да ги уредат особено условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност, природа, технологија и други услови на трудот.

Според член 20 став 1 од Законот за работни односи со самоуправен општ акт се утврдуваат работите односно работните задачи за кои е потребно претходно проверување на стручните и други работни способности како и начинот, органот и постапката за проверување на стручните и други способности на лицата кои се јавиле на оглас, односно конкурс. Според став 3 на истиот член претходно проверување на стручните способности не може да се врши при засновање на работен однос на приправник или за работи, односно работни задачи за кои не се бара стручна подготовка.

Според мислењето на Судот, а тргнувајќи од член 3 од Законот за приправници приправникот заснова работен однос за да се оспособи за вршење на одредени работи и работни задачи, па со оглед на тоа што во конкретниот случај е предвидено тестирање за познавање на оветскиот јазик и за приправник што претпоставува оспособност за исполнување на овој услов, Судот утврди дека означените точки од Одлуката не се во согласност со член 20 став 3 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 229/87
6 април 1988 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗОИ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

377.

Врз основа на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година (Дел први, глава XII, точка 3 став 3 и 4) („Службен весник на СРМ“ бр. 43/85) и Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година глава IV потточка 6 член 20 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87) и член 5 точка 10 од Општествениот договор за позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/86), Координациониот одбор, на седницата одржана на 19 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО ПОГРАНИЧНИТЕ И ВО КОМПАКТНО ЗАОСТАНАТИТЕ РИДСКО-ПЛАНИНСКИ НАСЕЛБИ ВО ПОРАЗВИЕНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Дел од средствата на Републичкиот буџет за 1988 година во висина од 200,0 мил. динари определени за учество во создавањето на стопанска и друга инфраструктура во пограничните и компактно заостанатите ридско-планински населби во поразвиените општини на Републиката определени во член 5 точка 2 од Општествениот договор за позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во СРМ за периодот од 1988 до 1990 година ќе се определуваат и користат на начин и според условите определени во оваа одлука.

Член 2

Со средствата од претходниот член ќе се потпомага уредувањето на градежното земјиште (изградба на пристапни сообраќајници, довод на електрична енергија, обезбедување на вода) при подигањето на стопански капацитети на локациите каде не се обезбедени потребните инфраструктурни услови како и за изградба на локални патишта, изградба на училишен простор за основно образование, изградба на амбулантно поликлинички објекти, за ПТТ врски во селските населби и за објекти за физичка култура.

Член 3

Корисници на средствата од член 1 од оваа одлука можат да бидат организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, собранијата на општините и другите правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Средствата од оваа одлука ќе можат да се користат само како учество односно со ангажирање и на средства од месното население, Собранијата на општините и други извори.

Член 4

Средствата за создавање на инфраструктурни услови, Координациониот одбор за спроведување на Општествениот договор за побрз развој на определените ридско-планински подрачја и граничниот појас и тоа врз документација и образложени барања ја донесува оваа Одлука а учество на овие средства во пресметковната вредност може да изнесуваат до 60%.

Член 5

Со примена на определбите од член 1 и 2, расположивите средства во висина од 200,0 мил. динари се распределуваат на следните корисници:

— мил. динари

- | | |
|--|------|
| 1. РО „Партизанка“ — Делчево пристапен пат, довод на сл. енергија, довод на технолошка вода и изградба на канализација во с. Бирче | 30,0 |
| 2. РО „Сирма“ — Прилеп — изградба на стопанска инфраструктура во изведба на истражно-експлоатационен коп при експлоатација на оникс од рудник „Галица II“ во локалитетот Бешиште, Мариово | 25,0 |
| 3. Занаетчиска услужна задруга „Стил“ с. Ново Село, Струмица — изградба на пристапен пат во должина од 1 км., довод на технолошка вода за производство и довод на квалитетна електрична енергија | 15,0 |
| 4. ЗЗ „Горѓи Митров“ — Миравци, Гевгелија пристапен пат за изградба на акумулација на р. Калица за наводнување на 200 ха површина | 20,0 |

5. ООЗТ „11-ти Октомври“ с. Гнео-
тино, Мариово — Битола
— обезбедување на вода за ов-
чарска фарма во с. Гнилеж 5,0
6. ЗС „Градинар“ — Охрид
— изградба на пристапен пат и
на друга инфраструктура за
одводнување на Белчишко бла-
то и преведување на 200 ха
земјиште под култура во с.
Белчиште, Дебарца — Охрид
ско 20,0
7. Општинска самоуправа интересна
заедница за патишта и комунал-
ни дејности, Куманово
— изградба на патен правец с.
Цвиланце — с. Бајловце, во
должина од 4 км. 20,0
8. Собрание на општина Прилеп
— изградба на патен правец с.
Дуње — с. Пештани — Мариово 12,5
9. Собрание на општина Кавадарци
— патен правец меѓу селата Мре-
жичко и Мајден (решавање на
клизиште и мост на Рожденска
Река) 10,0
10. Општински одбор на месни за-
едници — Битола
— доведување на вода за пиење
и изградба на водовод во с.
Градешица, с. Будимирци и
с. Груниште, с. Зовик и с. Ста-
равина, Битолско 15,0
11. Собрание на општина Гевгелија
— доведување на вода за пиење
и изградба на водовод во с.
Селемли (натамошна изградба) 5,0
12. Собрание на општина Кочани
— изградба на доведен ценовод и
резервоар за водоснабдување
во с. Цера — Кочанско 5,0
13. Собрание на општина Охрид, за
Месната заедница — с. Оздолени
Дебарца, Охрид
— изградба на водовод во с. Оз-
долени, Дебарца 12,5
14. Собрание на општина Охрид, Ме-
сна заедница с. Слатино
— довод на вода за пиење и из-
градба на водовод во с. Сла-
тино (натамошна изградба) 5,0

Член 6

Користењето на средствата според оваа одлука
ќе се врши преку основните банки на Стопанска бан-
ка — здружена банка, Скопје.

Овластената банка Стопанска банка — здружена
банка Скопје, преку која се остваруваат и користат
средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши фи-
нансиските работи и ќе се грижи за наменската
употреба на средствата и за тоа ќе го известува
Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат не наменски односно
не се во согласност со оваа Одлука и не се обезбе-
дува учество од другите извори, Стопанска банка —
здружена банка Скопје преку основните банки во
системот ќе го следи наменското користење на сред-
ствата и ќе го известува Републичкиот фонд за пре-
земање на соодветни мерки.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“.

Претседател
на Координациониот одбор,
ген. потпол. Миле Арнаутоски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид се води поста-
пка за утврдување на раскин на договор, по туж-
бата на ГРО „Трудбеник“ од Охрид, против Илија
и Верка Ефимова од Скопје, ул. „Христо Смирнен-
ски“ бр. 41. Вредност на спорот 50.100 динари. На
тужените им се поставува привремениот застапник,
лицето Гане Николоски, адвокат од Охрид, ул. „Гоце
Делчев“ бр. 90.

Привремениот застапник ќе ги застапува туже-
ните со сите права на законски застапник, се додека
тужените или нивниот полномошник не се појави
пред судот или додека органот за старателство го
известува судот дека на тужените им поставил стара-
тел.

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 937/86.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по
предлог на предлагачот Нуредини Сервет од с. Д.
Палчиште, за докажување на смртта на лицето Ну-
редини Изаир од с. Д. Палчиште.

Се повикува лицето Нуредини Изаир од с. Д.
Палчиште, или секој кој знае за неговиот живот да
се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот
суд во Тетово.

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја
утврди смртта на лицето Нуредини Изаир од с. Д.
Палчиште, преку привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 24/88.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по
предлог на предлагачот Шерифи Азби од с. Калник,
за докажување на смртта на лицето Етеми Ибраим
од с. Г. Палчиште.

Се повикува лицето Етеми Ибраим од с. Г. Пал-
чиште, или секој кој знае за нејзиниот живот да се
јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот
во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд
во Тетово.

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја
утврди смртта на лицето Етеми Ибраим од с. Г. Пал-
чиште, преку привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 137/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

Општинскиот суд во Крива Паланка, го повикува
лицето Станојко Димитровски, роден 7. VIII. 1920
година во с. Станци, од родители Ката и Коце Ди-
митровски, да се јави во рок од 15 дена од денот
на објавувањето на огласот во „Службен весник на
СРМ“ во овој суд.

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои
знаат за неговиот живот да му соопштат на овој
суд. Доколку лицето не се јави на огласот по исте-
кот на рокот од 15 дена, судот ќе утврди дека истото
е умрено.

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, Впп.
бр. 17/88. (110)

Врз основа на чл. 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и чл. 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ — Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на ископ на инвестициона раскривка за изградба на рудникот „Суводол“ — II фаза

I. Предмет на понудата е ископ, утовар, транспорт и одлагање на депонија со планирање, на трета категорија земја до 15 м длабина.

1. Количината на инвестиционата раскривка изнесува вкупно 1.316.000 m³ ц.м.

II. Услови:

Ископот ќе се отстапи на поволни и подобни понудувачи.

III. Место:

Ископот ќе се врши во рудникот „Суводол“ — Суводол — Битола.

IV. Цена.

Понудата треба да содржи единична цена по m³ ц.м. за следниве транспортни растојанија:

- на растојание до 500 м'
- на растојание од 501 м' — 750 м'
- на растојание од 751 м' — 1000 м'
- на растојание од 1001 м' — 1500 м'
- на растојание од 1501 м' — 2000 м'
- на растојание од 2001 м' — 2500 м'
- на растојание од 2501 м' — 3000 м'
- на растојание од 3001 м' — 3500 м'

V. Рокови:

Рокот на завршување на овој обем на работа е 31. X. 1988 година почнувајќи од 1. VII. 1988 година.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуда е 10 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

- назив и точна адреса,
- доказ за регистрација,
- референтна листа за изведени слични објекти,
- извод од завршна сметка за 1987 година, и

I тромесечје 1988 година,

— расположливи сопствени капацитети на работна снага и механизација, како и месечна динамика на ископ,

— начин на пресметка на дополнителни и не предвидени работи,

— начин на пресметка на измена на цена (клиз на скала со опис),

— калкулација на чинење на ангажирана механизација од час ефективна работа,

— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот во техничката документација за ископ на инвестиционата раскривка.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот за комисијата во одвоени и запечатени објавки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“ со назнака за инвестициона раскривка.

Отворањето на пријавите и понудите ќе се изврши комисијски по петтиот ден од истекот на конкурсот, во просториите на инвеститорот, за што понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Ископот на инвестиционата раскривка ќе биде отстапен на поволни и подобни понудувачи.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената подобност ќе се изврши избор на најповолни понудувачи.

Врз основа на член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79) и член 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Комисијата за избори и именувања на Собранието на Општина Гостивар

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на:

1. еден судија во Општинскиот суд во Гостивар,
2. претседател на Општинскиот суд за прекршоци во Гостивар.

Кандидатите по точката 1 треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 91 од Законот за редовните судови.

Кандидатите по точката 2 треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 25 од Законот за судовите за прекршоци.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Н. Македонија“.

СОДРЖИНА

359. Одлука за утврдување на стапките по кои обврзниците го плаќаат задолжителниот заем за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година, во 1988 г. 481
360. Одлука за проверување на системот за тревожење — — — — — 481
361. Одлука за износот на дневниците на делегатите на Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија — — — 482
362. Одлука за износот на месечниот надоместок на трошоците за вршење на делегатската функција — — — — — 482
363. Одлука за износот на надоместокот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија 482
364. Наредба за пропишување на потсметки, уплатни сметки како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — — 482
365. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 210/87 од 23 март 1988 година — 486
366. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 233/87 од 23 март 1988 година — 487
367. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 26/88 од 31 март 1988 година — 487
368. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 154/87 од 23 март 1988 година — 489
369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 126/87 од 30 март 1988 година — 489
370. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 217/87 од 30 март 1988 година — 490
371. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 12/88 од 30 март 1988 година — 490
372. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 223/86 од 13 април 1988 година — 491
373. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 99/85 од 30 март 1988 година — 491
374. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/87 од 6 април 1988 година — 492
375. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 116/87 од 13 април 1988 година — 493
376. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 229/87 од 6 април 1988 година — 493
377. Одлука за користење и распределба на средствата за создавање на инфраструктурни и други услови за развој во пограничните и во компактно заостанатите ридско-планински населби во поразвиените општини во Републиката за 1988 година 494

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а, Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.